

Врз основа на Одлуката на Народна банка на Република Северна Македонија за објавување извештаи и податоци од страна банката (Сл. Весник бр.134/2007), Охридска банка АД Скопје објавува:

**ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ
на ден 30.6.2020 година**

СОДРЖИНА:

1. Податоци за Банката
 - 1.1. Податоци за банкарска група
2. Податоци за акционерската структура на Банката- акционери со квалификувано учество
3. Податоци за сопствените средства и за адекватноста на капиталот на Банката

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА	
Назив:	Охридска банка АД Скопје
Матичен број:	5004756
Седиште:	Скопје, Орце Николов 54, 1000 Скопје
Организациска структура:	Организациска структура 2019
Број на вработени на 30.06.2020:	419
Преглед на финансиски активности кои може да ги врши согласно со дозволата за основање и работење издадена од Гувернерот на НБРСМ (Решение број 15810 од 30.4.2013 година):	<ul style="list-style-type: none"> • Прибирање депозити и други повратни извори на средства; • Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции • Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции • Издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патни чекови, меници); • Финансиски лизинг; • Менувачки работи; • Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; • Брз трансфер на пари; • Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; • Изнајмување сефови, остава и депо; • Тргување со инструменти на пазарот на пари • Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали; • Тргување со хартии од вредност; • Тргување со финансиски деривативи; • Чување на хартии од вредност за клиенти; • Советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловната стратегија ил поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица • Продажба на полиси за осигурување; • Посредување во склучување договори за кредити и заеми; • Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица;

	<ul style="list-style-type: none"> • Економско-финансиски консалтинг
Преглед на финансиски активности кои во моментот ги врши:	<ul style="list-style-type: none"> • Прибирање депозити и други повратни извори на средства; • Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции • Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции • Издавање и администрирање платежни средства (парични картички, чекови, патни чекови, меници); • Финансиски лизинг; • Менувачки работи; • Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; • Брз трансфер на пари; • Издавање платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; • Изнајмување сефови, остава и депо; • Тргување со инструменти на пазарот на пари; • Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали; • Тргување со хартии од вредност; • Тргување со финансиски деривативи
Преглед на финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на НБРСМ е изречена забрана или ограничување за нивно вршење, односно е повлечена согласноста:	Со Решение на НБРСМ од 10.01.2020 година, повлечена согласност за вршење финансиска активност застапување во осигурување
1.1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАРСКА ГРУПА	
Назив, седиште и претежна дејност на матичното лице, како и на секој член на банкарската група:	Steiermarkische Bank und Sparkassen Седиште Sparkassenplatz 4, 8010 Грац, Австрија Претежна дејност: Монетарно посредување
Организациска структура на банкарската група:	https://www.sparkasse.at/erstebank-en/about-us/management
Учество на Банката во вкупниот број на акции и во акциите со право на глас во секој член на банкарската група:	Охридска банка АД Скопје не поседува акции, ниту акции со право на глас во некоја од членките на банкарската група.
2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА - АКЦИОНЕРИ СО КВАЛИФИКУВАНО УЧЕСТВО	
Назив на акционерот, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во банката, со состојба 30.06.2020:	Штајермеркише Банк и Шпаркасен, АД (Steiermärkische Bank und Sparkassen AG) Дирекција: Sparkassenplatz 4,8010 Грац Австрија Акционерско друштво, Банкарство и финансии Процент на учество во вкупен број акции на Банката: 93,16% Процент на учество во вкупен број акции со право на глас во Банката: 94,01%

<p>Вкупен број акционери кои немаат квалификувано учество во банката и нивно вкупно учество во вкупниот број акции и во вкупниот број издадени акции со право на глас во банката, со состојба 30.06.2020:</p>	<p>Број на акционери кои немаат квалификувано учество во Банката 426 Учество во вкупниот број акции издадени од Банката 6.84% Учество во вкупниот број акции со право на глас издадени од Банката 5.99%</p>
--	--

3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И ЗА АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА

<p>Износот на почетниот капитал кој е запишан во Централниот регистар:</p>	<p>1.683.677.500,00 МКД</p>
<p>Бројот на акциите од секој род и класа, како и номиналниот износ на акциите:</p>	<p>Обични акции 635.350 Номинален износ на една акција 2.650 МКД Номинален износ на акциите 1.683.677.500,00 МКД Банката поседува само обични акции со право на глас</p>
<p>Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствени средства:</p>	<p>Сопствените средства претставуваат збир на основниот капитал и дополнителниот капитал намалени за одбитните ставки, утврдени согласно Одлуката за методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот. Компоненти на основниот капитал на Банката се капиталните инструменти кои што ги исполнуваат условите од точка 14 од Одлуката, премијата од овие капитални инструменти, резервите и задржаната нераспоредена добивка која не е оптоварена со идни обврски, тековната добивка доколку се исполнати условите предвидени со точка 15 од Одлуката и збирна сеопфатна добивка или загуба. Во дополнителниот капитал се вклучени субординираните инструменти на Банката.</p>
<p>Износ и компоненти на основниот капитал, утврден согласно Одлуката за Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот:</p>	<p>Основниот капитал на Банката изнесува 4.531.514 илјади денари и се состои од:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Капитални инструменти од РОК: 1.368.328 илјади денари; • Премија од капитални инструменти од РОК: 351.655 илјади денари; • Резервен фонд: 136.833 илјади денари; • Задржана нераспоредена добивка: 2.673.104 илјади денари; • Збирна сеопфатна добивка: 1.594 илјади денари.
<p>Износ и компоненти на дополнителниот капитал, како и нивниот износ кој согласно со Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, може да биде дел од сопствените средства на банката:</p>	<p>Дополнителниот капитал изнесува 1.715.135 илјади денари и се состои од: Субординирани инструменти во износ од 1.715.135 илјади денари.</p>
<p>Видот на одбитните ставки од основниот капитал и дополнителниот капитал</p>	<p>Нема.</p>
<p>Вкупен износ на сопствени средства и висина на адекватност на капиталот со состојба 30.06.2020:</p>	<p>Вкупен износ на Сопствени Средства: 6.246.649 илјади МКД Адекватност на капиталот 16.12%</p>

<p>Висината на капиталот потребен за покривање на кредитниот ризик, утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, прикажан одделно за билансните и вонбилансните ставки:</p>	<p>Капитал потребен за покривање на кредитен ризик изнесува: 2.729.009 илјади денари.</p> <p>Капитал потребен за покривање кредитен ризик од билансни ставки: 2.441.269 илјади денари.</p> <p>Капитал потребен за покривање кредитен ризик од вонбилансни ставки: 287.740 илјади денари.</p>
<p>Висината на капиталот потребен за покривање на валутниот ризик утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот:</p>	<p>Капиталот потребен за покривање на валутниот ризик изнесува 122.954 илјади денари.</p>
<p>Висината на капиталот потребен за покривање на пазарниот ризик, утврден согласно Методологијата за утврдување на адекватноста на капиталот, при што одделно се прикажува износот на капиталот потребен за покривање на генералниот и специфичниот ризик од вложувања во сопственички хартии од вредност и вложувања во должнички инструменти од портфолиото за тргување и износот на капиталот потребен за покривање на ризикот од порамнување/испорака и ризикот од другата договорна страна:</p>	<p>Нема.</p>
<p>Висината на капиталот потребен за покривање на ризикот од промена на цената на стоките:</p>	<p>Нема.</p>

Висината на капиталот потребен за покривање на надминувањето на лимитите на изложеност:	Нема.
Висината на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик:	Капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик изнесува 248.264 илјади денари.
Висината на капиталот потребен за покривање други ризици, доколку банката по сопствена оценка утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие ризици, или доколку Народната банка утврдила дополнителен износ на потребен капитал, заради природата, видот и обемот на активностите коишто ги извршува банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности:	Нема.

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ

Стратегии и процеси за управување со секој поединечен ризик:	<p>Стратешкиот пристап и процесот на управувањето со ризиците на Охридска банка го опфаќа идентификувањето, оценката, мерењето, следењето и контролата на сите видови ризици.</p> <p>Банката во извршување на своите редовни финансиски активности, активно управува со следните видови на ризици:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кредитен ризик или ризик од загуби на кои подлежи банката, поради неможноста нејзините клиенти да ги измируваат своите обврски кон неа, во предходно договорениот износ и рокови; 2. Ликвидносен ризик или ризик од загуби поради неможност на банката да обезбеди доволно средства за измирување на своите краткорочни обврски во моментот на нивно достасување или пак истите да може да ги обезбеди, но со значително повисока цена на чинење; 3. Валутен ризик или ризик од загуба заради промена во интервалутарните курсеви или промена на вредноста на денарот спрема останатите странски валути; 4. Пазарен ризик или ризик од загуба како последица од промена на цената на финансиските инструменти наменети за тргување; 5. Оперативен ризик или ризик од загуби кој е последица на несоодветност или потфрлување на интерните процедури, луѓе или системи во рамките на организацијата или како последица на надворешни настани, вклучувајќи и настани со мала веројатност за појава, но со ризик од голема загуба; 6. Правен ризик, тековен или иден ризик за загуби врз добивката на банката или сопствените средства предизвикан од непочитување на законските
--	--

	<p>прописи, договори, пропишани практики или етички стандарди или нивно погрешно толкување;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Ризик од концентрација или ризик од загуби кои можат да бидат предизвикани од поединечна дирекна или индирекна изложеност или група изложености; 8. Ризик од промена на каматните стапки или ризик од загуба која произлегува од неповолните промени на каматните стапки, а кои влијаат на позициите во портфолиото на банкарските активности; 9. Ризик на земја или ризик од загуба поради изложеноста на банката кон одделна земја, кој произлегува од економските, социјалните и политичките услови во земјата-должник; 10. Репутациски ризик, тековен или иден ризик од загуби кој произлегува од неповолните согледувања на клиентите, доверителите, акционерите, инвеститорите или регулаторите за работењето на банката; 11. Стратегиски ризик, тековен или иден ризик од загуба предизвикан од промените во деловното опкружување, негативните деловни одлуки, несоодветно спроведување на одлуките или недоволна респонзивност од страна на банката на промените во деловното опкружување; 12. Ризик од неусогласеност на работењето на Банката со прописите или ризик од изложување на Банката на правни или регулаторни санкции и ризик од настанување на финансиски загуби и загрозување на угледот на Банката, како последица на неусогласеноста на работењето на Банката со прописите (законски и подзаконски акти, правилници и стандарди кои се на сила во РМ, други пазарни узанси и кодкеси, како и интерни акти на Банката).
<p>Структура и организација на функцијата за управување со ризици:</p>	<p>Организациска структура на управување со ризиците</p> <p>Организацијата на системот за управување со ризиците се воспоставува на следните хиерархиски нивоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Стратешко ниво - функцијата на следење на ризиците се остварува од страна на членовите на Надзорниот одбор; • Макрониво - преку Одборите кои според функцијата на управување директно одговараат и известуваат на Надзорниот Одбор; • Микрониво - преку специјализирани интерни одбори кои со активностите ги анализираат, следат и контролираат ризиците и известуваат до макронивото и стратешкото ниво. <p>Стратешко ниво на управување со ризиците</p> <p>Основната задача на ова ниво на управување и контрола на ризиците каде е поставен Надзорниот Одбор е обезбедување дека активностите кои ги врши банката се во согласност со постојната законска регулатива како и стандардите на Групацијата.</p> <p>Активностите и задачите на Надзорниот одбор на Банката се регулирани со Законот, подзаконски акти и Статутот на Банката.</p> <p>Макрониво за управување со ризиците</p> <p>На ова ниво на управување се формираат три Одбори кои директно одговараат и го известуваат Надзорниот Одбор за следењето и контролата на ризиците. Тука се вклучени следните Одбори:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Одбор за управување со ризици ➤ Одбор за ревизија ➤ Комисија за именување и наградување

	<p>Микрониво за управување со ризиците</p> <p>Со цел обезбедување на соодветно ниво на заштита од ризиците со кои е соочена банката, се формираат специјализирани интерни одбори кои се задолжени за перманентно следење и контрола на сите ризици, како и известување на погорните нивоа:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Одбор за управување со средства и обврски ➤ Одбор за СПП/СФТ и усогласеност ➤ Одбор за нови продукти ➤ ОНИТ - Одбор за надзор на информативната технологија
<p>Структура на системот за мерење на ризикот и системот за внатрешно известување:</p>	<p>Банката има воспоставено систем кој овозможува соодветно и навремено мерење и оцена на ризиците, како и известување за големината и структурата на изложеноста на Банката на одделните ризици од работењето.</p> <p>Одборот за управување на ризици (ОУР) во зависност од влијанието на идентификуваните ризици врз работењето на Банката и загубите кои истите може да ги предизвикаат врз добивката или средствата на Банката или да предизвикаат потешкотии во остварувањето на целите на деловната политика, како и можноста за нивно следење, контрола и намалување го оценува степенот на изложеност на секој одделен ризик преку следните квалитативни оценки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Високо ниво на одделниот ризик • Средно ниво на одделниот ризик • Прифатливо ниво на одделниот ризик • Ниско ниво на одделниот ризик <p>Врз основа на утврдената оценка за степенот на влијание на преземниот ризик ОУР донесува заклучоци за преземање мерки и активности за контрола и намалување на одделните ризици и истите ги доставува до Надзорниот Одбор и Одборот за ревизија.</p>
<p>Политики за заштита и намалување на ризикот, како и процедури за следење на ефикасноста на извршувањето на овие политики:</p>	<p>За заштита и намалување на ризикот Банката има усвоено:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Директива 7 – Внатрешна контрола • Директива 2 – Сектор за Корпоративно управување • Директива 6 – општо делегирање на овластувања од страна на Управен одбор на Банката • Директива 1 – Генерален менаџмент на Банката • Политика за управување со кредитен ризик; • Политика за управување со ризик на земја; • Политика за управување со ликвидносен ризик; • Политика за управување со стратегиски ризик; • Политика за управување со правен ризик • Политика за управување со репутацискиот ризик; • Политиката за управување со оперативен ризик; • Политика за управување со пазарен ризик; • Политика за управување со валутен ризик; • Политика за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите; • Политиката за Сигурност на Информативниот Систем; • Политика за менаџирање на сигурносните логови и ревизорска трага; • Политика за управување со ризикот од промена на каматните стапки во портфолиото на банкарски активности; • Политика за спречување на корупција и други незаконски и неетички однесувања и активности; • Програма за ефикасно намалување и управување со идентификуваниот ризик од перење пари и финансирање на тероризам; • Инструкцијата Познавај го својот клиент (KYC) – финансиска сигурност и меѓународни регулативи; • Инструкцијата за Меѓународни санкции и ембарга; • Политика за бекап и обновување на податоци;

- ПОЛИТИКА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЛОЗИНКИ ЗА АВТЕНТИКАЦИЈА;
- Политиката за сигурност на системи изложени на Интернет;
- Политика за сигурност на информации;
- Политики за класификација на информациите;
- Политики за класификација на информациите – Доверливост;
- Политика за управување со ризикот од измами.

За нивно ефикасно следење се применуваат и:

- Процедура управување со ризикот од неусогласеност на работењето на банката со прописите;
- Процедура за интерни извештаи менаџерска контрола;
- Процедура за управување со стратегиски ризик;
- Процедура за стрес тестирање;
- Процедура за лимити на изложеност;
- Процедура за одобрување на кредитна изложеност на правни лица и водење кредитни досиеа;
- Процедура за поврзани субјекти;
- Процедури за мониторинг и наплата на кредити;
- Инструкција за класификација на кредитна изложеност и пресметка на резервации;
- Политика за спречување и управување со судир на интереси;
- Процедура за управување со репутациски ризик;
- Процедура за извештај за валутен ризик;
- Процедура за промена на каматните стапки;
- Процедура за постапување по поплаки од страна на клиенти;
- Процедури за спроведување на мерките за спречување на перење на пари и финансирање на тероризам;
- Процедура за регулаторни извештаи за управување со ликвидносен ризик;
- Процедура за регулаторни извештаи за управување со ризик од промена на каматни стапки во портфолио на банкарски активности;
- Процедура за управување со стратегиски ризик;
- Процедура за интерни извештаи;
- Процедура за стрес тестирање за изложеноста на банката на ликвидносен, каматен и валутен ризик;
- Процедура за стрес тестирање на изложеноста на банката на кредитен ризик;
- Процедура за одобрување, реализирање и контрола на комерцијални исклучоци за провизии и исклучоци на ризик;
- Методологија за управување со правен ризик кој произлегува од судски постапки;
- Процедура за спречување на корупција и други незаконски и неетички однесувања и активности и заштитено внатрешно пријавување.
- Инструкција Известување за настани од важност за управување со правен ризик;
- Процедурата за водење на судски постапки;
- Процедурата за превземање и реализација на обезбедувањето;
- Методологија за управување со правен ризик кој произлегува од судски постапки;
- Упатство за примена на договори за заштита на информации;
- Упатство за управување со правен ризик кој произлегува од договори;
- Процедура за работење во вонредни услови на Дирекцијата за правни работи;
- Процедура за предавање на предмети во работа во адвокатски канцеларии;
- Упатство за примена на посебни одредби во договорите;
- Упатство за начинот на пополнување на меница при нејзино издавање;
- Упатство за начинот на подготовка и потпишување на солемнизација - потврда на приватна исправа: договор за кредит со извршна клаузула (кеш кредит и компакт кредит);

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Процедура за прибирање на информации за настани и загуби поврзани со оперативен ризик; ▪ Процедура за Прво ниво на Перманентна контрола - менаџерски надзор; ▪ Процедура за известување за Клучните индикатори на ризик – KRI; ▪ Процедура за реализација на самооценувањето на ризиците и контролите (RCSA Exercise); ▪ Процедура за анализа на сценарија; ▪ Правилник за заштита на личните податоци; ▪ Процедура за управување со инциденти поврзани со сигурноста на информативниот систем; ▪ Процедура за управување со инциденти поврзани со протекување на информации; ▪ Процедура за двофакторна автентикација; ▪ Процедура за евиденција на регулаторни побарувања од областа на ISS; ▪ Процедура за заштита на информации со криптирање; ▪ Процедура за зачувување на докази од истрага; ▪ Процедура за проверка за присуство на неовластени WiFi мрежи; ▪ Процедура за мониторирање на активностите на вработените во Дирекција за ИТ ▪ Процедура за назначување на сопственици на апликации; ▪ Процедура за ревидирање на корисничките права за пристап до информативниот систем на банката; ▪ Процедура за управување со генерички кориснички профили; ▪ Процедура за управување со заеднички фолдери; ▪ Процедура за управување со правата за користење на USB надворешна меморија; ▪ Процедура за управување со сигурносни исклучоци; ▪ Инструкција за пенетрациски тестирања; ▪ Инструкција за сигурно прелистување на интернет; ▪ Инструкција за управување со привилегирани кориснички сметки; ▪ Инструкција за управување со систем за ревизорска трага; ▪ План за превенција од протекување на податоци.
--	--

Во однос на управувањето со кредитниот ризик:

<ul style="list-style-type: none"> • Опис на политиката за вршење на исправка на вредноста и за издвојување посебна резерва 	<p>Целта е да се обезбедат основни инструкции за начинот и постапката на почетно признавање на изложеностите на кредитен ризик, последователното пресметување и утврдување на исправката на вредноста и резервациите за изложеностите на кредитен ризик. Изложеноста на кредитен ризик опфатена со процесот на класификација се врши на билансни и вонбилансни побарувања. Дефинирани се активните билансни ставки кои не се предмет на класификација. Утврдувањето на почетниот скор рејтинг за клиенти се врши согласно скоринг моделот Критезис и тоа одделно за индивидуални и корпоративни клиенти. Намената на скоринг шемата е да овозможи утврдување на почетен скор рејтинг за клиенти земајќи ги во предвид деновите на доцнење по секоја партија. Одделно се дефинирани критериумите за класификација на кредитната изложеност на индивидуални и корпоративни клиенти. Процентот на резервација за секоја ризична категорија е одреден од страна на НБРСМво рамки на следниве граници:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Категорија на ризик А 0-5% • Категорија на ризик Б 5-20% • Категорија на ризик В 20-45% • Категорија на ризик Г 45-70% • Категорија на ризик Д 70-100%
---	--

<ul style="list-style-type: none"> Износ на изложеноста на кредитен ризик, пред и по извршената исправка на вредноста, односно по издвоената посебна резерва 	<ul style="list-style-type: none"> 43.394.128.471 МКД пред издвоена посебна резерва 41.074.266.685 МКД по издвоена посебна резерва 										
<ul style="list-style-type: none"> Просечна изложеност на кредитен ризик за периодот за кој се објавува и изложеноста по одделни категории на ризик 	<p>Просечна изложеност на кредитен ризик</p> <ul style="list-style-type: none"> А – 37.449.678.138 МКД (86,3 %) Б – 2.972.645.888 МКД (6,9 %) В – 1.332.222.368 МКД (3,1 %) Г – 240.401.296 МКД (0,6 %) Д – 1.399.180.781 МКД (3,2 %) 										
<ul style="list-style-type: none"> Износ на достасаните кредити 	<p>59.676.225 МКД достасани редовни кредити</p>										
<ul style="list-style-type: none"> Износот на изложеностите на кредитен ризик за кои е извршена исправка на вредноста, односно е издвоена посебна резерва 	<p>43.394.128.471 МКД</p>										
<ul style="list-style-type: none"> Географска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик – Република Македонија, земјите-членки на ЕУ, останатите земји во Европа, земјите-членки на ОЕЦД (со исклучок на земјите од Европа), останати земји 	<table> <tr> <td>Р. Северна Македонија</td> <td>97,4%</td> </tr> <tr> <td>Земји членки на ЕУ</td> <td>2,01%</td> </tr> <tr> <td>Европа (останато)</td> <td>0,36%</td> </tr> <tr> <td>Земји членки на ОЕЦД (без европските земји – членки на ОЕЦД)</td> <td>0,26%</td> </tr> </table>	Р. Северна Македонија	97,4%	Земји членки на ЕУ	2,01%	Европа (останато)	0,36%	Земји членки на ОЕЦД (без европските земји – членки на ОЕЦД)	0,26%		
Р. Северна Македонија	97,4%										
Земји членки на ЕУ	2,01%										
Европа (останато)	0,36%										
Земји членки на ОЕЦД (без европските земји – членки на ОЕЦД)	0,26%										
<ul style="list-style-type: none"> Секторска дистрибуција на изложеност на кредитен ризик – изложеност кон: 	<table> <tr> <td>Банки</td> <td>1.889.178.730 МКД</td> </tr> <tr> <td>Други финансиски институции</td> <td>1.975.882.818 МКД</td> </tr> <tr> <td>Нефинансиски институции</td> <td>23.435.628.183 МКД</td> </tr> <tr> <td>Домаќинства</td> <td>15.957.663.400 МКД</td> </tr> <tr> <td>Нерезиденти</td> <td>135.775.640 МКД</td> </tr> </table>	Банки	1.889.178.730 МКД	Други финансиски институции	1.975.882.818 МКД	Нефинансиски институции	23.435.628.183 МКД	Домаќинства	15.957.663.400 МКД	Нерезиденти	135.775.640 МКД
Банки	1.889.178.730 МКД										
Други финансиски институции	1.975.882.818 МКД										
Нефинансиски институции	23.435.628.183 МКД										
Домаќинства	15.957.663.400 МКД										
Нерезиденти	135.775.640 МКД										
<ul style="list-style-type: none"> Резидуална договорна рочна структура на 	<table> <tr> <td>До една година</td> <td>18.163.774.106 МКД</td> </tr> <tr> <td>Над една година</td> <td>25.230.354.665 МКД</td> </tr> </table>	До една година	18.163.774.106 МКД	Над една година	25.230.354.665 МКД						
До една година	18.163.774.106 МКД										
Над една година	25.230.354.665 МКД										

изложеноста на кредитен ризик (со рок на достасување до една година и над една година):	
<ul style="list-style-type: none"> • Структура на изложеноста на кредитен ризик по дејности 	<ul style="list-style-type: none"> • Земјоделство, шумарство и рибарство 0.8% • Рударство и вадење камен 2,13% • Прехрамбена индустрија 6,54% • Текстилна индустрија и производство на облека и обувки 2,99% • Хемиската индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива 4,73% • Производство на метали, машини, алати и опрема 5,45% • Останата преработувачката индустрија 0,09% • Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 6.93% • Снабдување со вода и за управување со отпад 0,46% • Градежништво 13,24% • Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли 37,32% • Транспорт и складирање 7,85% • Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 2,11% • Информации и комуникации 3,02% • Дејности во врска со недвижен имот 3,26% • Стручни, научни и технички дејности 1,80% • Административни и помошни услужни дејности 0,64% • Образование 0,22% • Дејности на здравствена и социјална заштита 0.27% • Уметност, забава и рекреација 0,04% • Други услужни дејности 0,01% • Дејност на домаќинствата како работодавачи 0,00% • Дејност на екстериторијални организации и тела 0,00% • Останато 0,1%

	<p>За најголемата изложеност кон одделна дејност податоци за:</p> <p>а) Износот на достасаните кредити б) Износот на изложеноста за која е извршена исправка на вредноста, односно е издвоена посебна резерва в) Износот на изложеноста за која е извршена исправка на вредноста, односно издвоената посебна резерва за идентификуваните кредитни загуби од изложеноста кон дејноста</p> <ul style="list-style-type: none"> • Трговија на големо и мало Изложеност 8.796 милиони МКД • Градешништво Изложеност 3.121 милиони МКД
<ul style="list-style-type: none"> • Износот на реструктурираните побарувања, согласно со Одлуката за супервизорските стандарди за регулирање на достасаните, а ненаплатени побарувања на банките 	<ul style="list-style-type: none"> • 30.06.2020 649.128.531 МКД
<p>Движењето на исправката на вредност, односно издвоената посебна резерва во текот на извештајниот период</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 30.06.2019 2,080,086,769 МКД • 31.12.2019 2,209,861,252 МКД • 30.06.2020 2.319.861.786 МКД
<p>Податоци за структурата на портфолиото за тргување</p>	
<p>Структура на портфолиото за тргување по одделни видови финансиски инструменти со состојба 30.06.2020 година:</p>	<p>Нема</p>

<p>Политиките кои ги применува банката за распоредување на одредена позиција во портфолиото за тргување или во портфолиото на банкарски активности:</p>	<p>Нема</p>
<p>Податоци во однос на управувањето со оперативниот ризик</p>	
<p>Податоци за пристапот за пресметка на капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик:</p>	<p>Охридска Банка АД Скопје го применува Базичниот пристап за пресметка на потребата од капитал за покривање на оперативниот ризик.</p>
<p>Податоци за капиталните вложувања на Банката</p>	
<p>Краток опис на стратегијата на Банката за стекнување на капитални делови на други правни лица:</p>	<p>Нема</p>
<p>Краток опис на политиката на Банката за сметководствено вреднување на капиталните вложувања:</p>	<p>Согласно Политиките банката капиталните вложувања ги класифицира во група на финансиски средства расположиви за продажба. Финансиските средства расположливи за продажба почетно се признаваат по набавната вредност и потоа последователно се вреднувани според објективната вредност преку останатата сеопфатна добивка.</p> <p>Капиталните вложувања на Банката се вложувања во сопственички инструменти на одредени специфични институции за коишто нема активен пазар и чиешто поседување е утврдено со закон и/или е поврзано со можноста за користење на услугите коишто ги вршат овие институции, може да се смета дека нивната набавна вредност ја одразува нивната објективна вредност</p>
<p>Износ на капиталните вложувања и нивната класификација според видот, т.е. според тоа дали се работи за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои постои активен пазар или за вложувања во сопственички хартии од вредност за кои не постои активен пазар:</p>	<p>28,063,130.00 денари денари</p> <p>Вложувања во сопственички хартии од вредност</p>
<p>Секторска структура на капиталните вложувања (капитални вложувања во банки, други финансиски институции, нефинансиски</p>	<p>Други финансиски институции; нерезиденти</p>

институции, нерезиденти):	
Кумулативен износ на реализирани добивки / (загуби) кои произлегуваат од отуѓувањето на вложувањата во текот на периодот за кој се објавува:	Нема
Вкупен износ на нереализирани добивки (загуби) од капиталните вложувања:	Нема

Н/П = Нема податок